

МОЛБА ЗА ПРЕДВРЕМЕНА ОТПЛАТА

Кон договор за финансиски лизинг бр. _____

Информација за корисникот на лизингот

Назив на корисникот на лизинг _____

Матичен број (ПЛ): _____

ЕМБГ (ФЛ): _____

Адреса за кореспонденција

Место: _____

Адреса: _____

Лице за контакт:

Име и презиме: _____

ЕМБГ: _____

Моб. телефон на лицето за контакт: _____

Друг моб. телефон: _____

Фиксен телефон: _____

Друг фикс. телефон: _____

E-mail: _____

Факс: _____

СО СЛЕДНОВО ВЕ ИЗВЕСТУВАМ ДЕКА САКАМ ПРЕДВРЕМЕ ДА ГО ИСПЛАТАМ ОСТАТОКОТ ОД ГЛАВНИЦА ПО:

Датум на последна месечна рата _____ месец/година

Датум на последна пресметана месечна рата _____ месец/година

* Изјавувам дека немам задолженија кон Евролиз Ауто ДООЕЛ Скопје кои произлегуваат од наведениов договор за финансиски лизинг

ЗА СЛЕДНОВО СРЕДСТВО:

- Вид: лесно возило автобус машини
 товарно возило специјално друго

Пополнува службеник на Давателот на лизинг

Марка: _____

Број на каско полиса: _____

Модел: _____

Платена до: _____ ден/месец/год.

Регистарски број: _____

Начин на плаќање: еднократ 2 рати 4 рати

Шасија број: _____

Бр. на полиса за АО: _____

Боја: _____

Датум на издавање: _____ ден/месец/год.

Причината поради која сакам да го прекинам договорот за лизинг е:

Сакам да го обновам предметот на лизинг

Рефинансирање од друга институција

Продажба на автомобилот на 3-то лице:

Друго *:

* Ве молам опишете _____

Ве молам, сопственоста на горе наведеното средство да биде законски пренесена на трето лице и тоа:

Назив на корисник на лизинг _____

Договор за финансиски лизинг бр. _____

Матичен број (ПЛ): _____

ЕМБГ (ФЛ): _____

Адреса за кореспонденција

Место: _____

Адреса: _____

Лице за контакт:

Име и презиме: _____

ЕМБГ: _____

Моб. телефон на лицето за контакт: _____

Друг моб. телефон: _____

Фиксен телефон: _____

Друг фикс. телефон: _____

E-mail: _____

Факс: _____

* Изјавувам дека 3-то лице е известно и дава согласност средството да биде пренесено на негово име со заверка на договор на нотар.

Датум

Потпис на корисник на лизинг: _____ (печат на правно лице)

Пополнува службеник на Давателот на лизинг

Проверил: _____ (потпис)

Име и презиме на службеник: _____

Датум на проверка: _____